



Дејан САВОВСКИ

НЕЗАВИСНОСТА НА КОСОВО - ФИНАЛНО ОДБРОЈУВАЊЕ

Б

и сакал уште на почеток да истакнам дека причините за настанувањето на севкупните случувања во регионот се многубројни и тие мора да се бараат во сплетот на разновидните околности. Поради тоа и во овој текст немам претензија да дадам исцрпна анализа на сите фактори кои, помалку или повеќе, имаат битно влијание врз состојбата, но би сакал да ги сублимирам основните причини за тоа. Имајќи го предвид неверојатниот сплет на случувања во Косово и околу него и очекувано неуспешните преговори меѓу косовската и српската страна, станува сосема очигледно дека проблемите ќе се решаваат на нож. Иако меѓународната управа на Косово ги минимизира појавите на вооружени групи од двете страни, неодамнешните инциденти и податоци од теренот укажуваат на реална опасност од судир, кој може во ситуацијата да го вовлече целиот регион. Закопани во своите ровови и осилени од поддршката од САД и од ЕУ, како и од волјата на мнозинскиот народ, косовските власти немаат никаква дилема околу прогласувањето на својата независност. Сличните ставови на спротивната, односно на српската страна, исто така, осилени од официјална Москва, ставаат до знаење дека решавањето на косовското прашање ќе се движи по самиот раб на амбисот, со сериозни импликации за целиот регион. Значи, ништо нема да биде завиткано во обланди и во свила, туку ќе биде "таф". Во овој контекст, постојат повеќе можни варијанти во која насока би се движеле случувањата, но ниедни нема да бидат розови. Во секој случај, сметам дека потезите кои би ги повлекла српската страна се многу интересни за анализа. Имено, што се однесува до САД и до ЕУ, за нив сега е многу побитно како ќе се однесува Белград на евентуално прогласената независност од страна на косовското раководство. Токму ова може да им создаде нерешливи проблеми и на Вашингтон, а уште повеќе на Брисел. Се сака со еден удар да се утепаат две муви, односно да се прогласи независност на Косово, а од друга страна



**НИШТО НЕМА ДА
БИДЕ ЗАВИТКАНО
ВО ОБЛАНДИ И ВО
СВИЛА, ТУКУ ЌЕ
БИДЕ "ТАФ"**

Србија тоа мирно да го прифати и да не прави поголеми турбуленции во ова подрачје. Искрено кажано во реалноста е невозможно ова да се изведе и токму тука лежи суштината на загриженоста. Недвосмислено е јасно дека ветувањата за брзо интегрирање на Србија во НАТО и во ЕУ не можат да ја надоместат загубата на 15 отсто од нивната државна територија. Не е тешко да се претпостави како ќе реагира Србија за прогласувањето на косовската независност, но три работи можат со сигурност да се претпостават сами по себе. Прво северно Косово, односно Косовска Митровица со мнозинско српско население, би се отуѓиле од Косово и би се припоиле кон Србија или, како што рече еден поранешен српски министер: "Белград никогаш повеќе не ќе може да

**Постојат многу релевантни
индиции дека во македонското
политичко подземје перманентно
функционираат пучистички сили,
чие дејствување, без оглед дали е
јавно или од сенка и зад грб, всушност се
сведува на перфидност и е со
јасно зацртани цели.**

ја контролира Приштина, меѓутоа ниту Приштина нема да ја контролира Митровица". Второ и, по мое мислење, најопасно за безбедноста на Македонија е областа на Прешевската долина каде, пак, живее мнозинско албанско население, за кое постојат реални стравувања дека ќе се обиде да се припои кон Косово како реален реципроцитет за северно Косово. И на крај, Босна каде што Србите би го спровеле истото сценарио на косоварите. Ова би довело до распаѓање на Босанската федерација, со целосно несогледливи последици но не само за Балканот, туку и за целиот европски континент. Како и да е, новиот статус на Косово ќе предизвика силен потрес, без разлика на начинот на кој ќе се постигне. Имајќи ја предвид севкупната новонастаната состојба јасно е дека Македонија ќе има повеќе причини за загриженост. Во новата констелација на односи тешко е веројатно дека ние би можеле да се извлечеме без големи последици. Доколку се земе досегашното искуство, бирајќи меѓу морковот и стапот, ние секогаш сме го извлекувале подебелиот крај. Неодамнешните случувања во селото Бродец и во кумановскиот регион уште повеќе ја подгреваат тезата за можна ескалација и за насилство во предвечерието на прогласувањето на независноста на Косово. Уште поинтригантна ќе биде состојбата доколку Србите ја спуштат рампата кон нас, во знак на протест кога ќе го признаваме Косово. Имено, постојат многу релевантни индиции дека во македонското политичко подземје перманентно функционираат пучистички сили, чие дејствување, без оглед дали е јавно или од сенка и зад грб, всушност се сведува на перфидност и е со јасно зацртани цели. На нивното дејствување мошне делотворно делува особено сегашната политичко-безбедносна состојба. Ќе завршам со една порака до власта. Зачленувањето во НАТО е реална и историска шанса за нас, доколку не ја искористиме ќе живееме уште многу години во изолација и самотија.

Затоа, без она Хамлетовското - да или не - туку сега, зашто поправен ќе немаме.